



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата

Понеделник, 25 мај 1959
Скопје

Број 18

Год. XV

Претплата за 1959 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

83.

На основа член 14 став 2 и 25 од Законот за работните односи на домашните помошнички („Службен весник на НРМ“ бр. 14/59 г.), Секретаријатот за труд на Извршниот совет донесува

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, НЕДЕЛНИОТ ОДМОР И ОДМОРОТ ВО ДНИТЕ НА ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ НА ДОМАШНИТЕ ПОМОШНИЧКИ ШТО ЖИВЕАТ КАЈ СВОИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Член 1

Редовното работно време на домашните помошнички што живеат кај своите работодаатели изнесува 8 часа дневно односно 48 часа неделно.

Член 2

Во редовното работно време на домашната помошничка и се смета времето проведено на ефективна работа.

Член 3

Распоредот на редовното работно време на домашната помошничка во смисла на претходниот член во текот на работниот ден го определува работодаделот. При тоа тој е должен да и осигури на домашната помошничка одмор во текот на работниот ден од најмалку 2 часа и одмор од најмалку 10 часа во непрекинато траење помеѓу два работни дена.

Како работен ден во смисла на претходниот став од овој член се смета времето од 6 до 22 часот.

Член 4

Во текот на работниот период од 7 дена на домашната помошничка и следува ден на неделен одмор.

Со договорот за работа може да се предвиди домашната помошничка да го ползува неделниот одмор во два дена попладне во времето од 15 до 20 часот.

Во случајот од претходниот став од овој член работодаделот е должен, по барање на домашната помошничка, да и овозможи барем еднаш во месецот неделниот одмор да го ползува одеднаш во непрекинато траење од 32 часа.

Ако домашната помошничка во денот на неделниот одмор што го ползува одеднаш остане и се храни во домот на работодаделот, таа е должна во тој ден да ги врши најнеопходните домашни работи во врска со готвењето, служењето на храна и слично.

Член 5

Домашната помошничка има право на одмор во дните на државните празници. Во тие дни домашната помошничка е должна да ги врши најнеопходните домашни работи, особено ако и во тие дни ќе се храни во домот на работодаделот, а работодаделот е должен да и овозможи на домашната помошничка слободно време за излегување од 15 до 20 часот.

По потреба, работодаделот има право да нареди на домашната помошничка да работи на редовната работа и во ден на државен празник, особено ако таа готви храна за домаќинството.

Член 6

Ако на домашната помошничка и' биде наредено од работодаделот во ден на државен празник да ја врши својата редовна работа, покрај надоместокот на платата за редовно работно време (кој е вклучен во месечниот износ на платата), за вршењето на редовната работа за тој ден неја и следува и дополнителна плата зголемена за 50%.

Член 7

Овој правилник влегува во сила во денот на објавувањето во „Службениот весник на Народна Република Македонија“.

Број 03-910

15 мај 1959 година

Скопје

Секретар за труд,
Асен Симитчиев, с. р.

84.

На основа член 11 став 2 од Законот за работните односи на домашните помошнички („Службен весник на НРМ“ бр. 14/59 год.), Секретаријатот за труд на Извршниот совет донесува

ПРАВИЛНИК ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОМАШНИТЕ ПОМОШНИЧКИ ВО КАТЕГОРИИ

Член 1

Распоредувањето на домашните помошнички во категории се врши според одредбите на овој правилник.

Член 2

Домашните помошнички се распоредуваат во категории врз основа на стручната спрема, практиката односно времето поминато во вршење на домашни работи и видот и карактерот на работите што ќе ги врши кај работодаделот со кого засновува работен однос.

Член 3

Во I категорија се распоредуваат домашните помошнички кои ги исполнуваат следниве услови:

1) да имаат положено стручен испит за висококвалификуван или квалификуван работник во едно од занимањата: келнер, готвач и слаткар од угостителската струка или да работеле на домашни работи како чистење, перење, готвење и сл. во приватни куќи или угостителски, здравствени, просветни, социјални и други установи и организации најмалку 5 години;

2) да се оспособени за самостојно вршење на сите видови домашни работи;

3) работниот однос да го засновуваат за самостојно вршење на сите видови домашни работи.

Во II категорија се распоредуваат домашните помошнички кои ги исполнуваат следниве услови:

1) да им е призната стручна спрема на полу-квалификуван работник во едно од занимањата: келнер, готвач, слаткар и собар од угостителската струка или да работеле на домашни работи, како чистење, перење, готвење и сл. приватни куќи или угостителски, здравствени, просветни, социјални и др. организации најмалку 2 години;

2) да се оспособени за вршење на сите видови домашни работи вклучително и готвење под надзор или самостојно вршење на сите видови домашни работи без готвење;

3) работниот однос да го засновуваат за сите видови домашни работи, вклучително и готвење под надзор или самостојно вршење на сите видови домашни работи без готвење.

Во III категорија се распоредуваат домашните помошнички, кои имаат помалку од 2 години практика на вршење на домашни работи.

Член 4

Како доказ за исполнување на условите предвидени во претходниот член за распоредување на домашните помошнички во категории можат да послужат следниве документи:

а) диплома за положен стручен испит за висококвалификуван работник од угостителската струка или соодветен документ;

б) свидетелство за положен стручен испит за квалификуван работник од угостителската струка или соодветен документ;

в) уверение за призната стручна спрема на полуквалификуван работник од угостителската струка или друг соодветен документ;

г) потврда издадена од организацијата или приватниот работодаател за времето поминато на вршење домашни односно угостителски работи;

д) заверена изјава на двајца сведоци за времето поминато на вршење на домашни работи или угостителски работи;

е) писмена изјава на домашната помошничка за времето поминато на вршење домашни или угостителски работи и за усопобеноста за вршење на такви работи.

Член 5

Категоријата на домашната помошничка се определува при склучувањето на договорот за работа помеѓу домашната помошничка и работода-

лот и за тоа во договорот се внесува соодветна одредба.

Доколку во текот на работењето кај работодаателот домашната помошничка ги исполни пропишаните услови во член 3 од овој правилник за премин во повисока категорија, работодаателот е должен да и' ја признае таа категорија. Признавањето на повисоката категорија на домашната помошничка се внесува во вид на дополнување во договорот за работа.

Член 6

Овој правилник влегува во сила во денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 03-911

15 мај 1959 година
Скопје

Секретар за труд,
Асен Симитчиев, с. р.

Огласен Дел**КОНКУРСИ**

Секретаријатот за просвета и култура на Народниот одбор на Штипска околија

распишува

РЕДОВЕН КОНКУРС

за пополнување на слободните места во просветните установи во Околијата

А) СЕКРЕТАРИЈАТ И ПРОСВЕТНО-ПЕДАГОШКА СЛУЖБА

- | | |
|--|---|
| 1. Референт за стручно школство | 1 |
| 2. просветни советници за одделенска настава | 4 |
| 3. просветни советници за предметни настани: | |
| а) за македонски и српски јазик | 1 |
| б) за математика и физика | 1 |
| в) за биологија и хемија | |
| г) за географија и историја | 1 |
| д) за фискултура | 1 |

Б) РАКОВОДЕН КАДАР

- | | |
|---|---|
| 1. Директор на Гимназијата — Штип | 1 |
| 2. Директор за Библиотечниот центар — Штип | 1 |
| 3. Управител на Ученичкиот дом — Учителска школа | 1 |
| 4. Управител на Ученичкиот дом при Училиштето за медицински сестри — Штип | 1 |
| 5. Управител на Ученичкиот дом при Трговската школа со практична обука | 1 |
| 6. Управител на Ученичкиот дом при текстилните училишта | 1 |
| 7. Управител на Ученичкиот дом при Тракторското училиште | 1 |

Услови:

Под А — 1, 2 и 3 со завршен филозофски факултет, положен стручен испит и 4 години практика или ВПШ и 8 години практика.

Под Б — 1 со филозофски факултет и 10 години практика.

Под В — 2 со филозофски факултет.

Под Б — 3, 4, 5, 6 и 7 со филозофски факултет, ВПШ или учителска школа и 10 години практика.

В) УЧИЛИШТА ОД П СТЕПЕН

1. Учителска школа — Штип

1. професор по француски јазик	1
2. професор по историја	1
3. професори по географија	2
4. професор по хемија	1
5. професор по математика	1
6. професори (наставници) по цртање	2
7. професор (наставник) по музика	1
8. наставник по политехника	1
9. агроном или зем. техничар за земјоделие	1

2. Техничко текстилно училиште — Штип

1. професор (наставник) по немски јазик	1
2. професори по математика	2
3. професор по хемија	1
4. професор (наставник) по фискултура	1
5. професор (наставник) по техничко цртање и машински елементи	1
6. наставник за техн. на апаратура и техн. на боење	1
7. наставник за пракса по предење	1
8. наставник по декомпозиција и калкулација	1

3. Училиште за медицински сестри — Штип

1. професор по македонски јазик	1
2. професор по англиски јазик	1
3. инструкторки за практична настава	3

4. Текстилно училиште со практична обука — Штип

1. професор (наставник) по математика	1
2. наставник по технологија на предење	1
3. стручен учител по ткачка пракса	1
4. стручен учител по предилска пракса	1

5. Гимназија — Штип

1. професор по физика	1
2. професор по француски јазик	1
3. професор по историја	1
4. професор по математика	1
5. професор по филозофија и полит. економија	1

6. Гимназија — Струмица

1. професор по филозофија	1
2. професор по француски јазик	1
3. професор по математика	1
4. професор (наставник) по фискултура	1
5. економисти за економските паралелки	5

7. Земјоделско училиште — Струмица

1. агрономи со земјоделски факултет	4
2. професор по руски јазик	1
3. професор по историја и географија	1

8. Трговско училиште со практична обука — Струмица

1. професор по македонски јазик	1
2. професор по француски јазик	1
3. економисти со економски факултет	2
4. професор по хемија и технологија	1
5. учители по практична обука	2

9. Економско училиште — Кочани

1. економисти со економски факултет	3
2. професор по историја	1
3. професор по математика	1
4. професор по француски јазик	1
5. професор по технологија и стокознание	1

10. Економско училиште — Берово

1. економисти со економски факултет	3
2. професор по технологија	1
3. професор по француски јазик	1
4. наставник по стенографија	1
5. професор (наставник) по фискултура	1

11. Рударско индустриско училиште со практична обука — Пробиштип

1. професор (наставник) по македонски јазик	1
2. професор (наставник) по математика	1
3. наставници за машински предмети	3
4. наставник (стр. учител) по фискултура и предвојничка обука	1
5. стручни учители за рударска пракса	3
6. стручни учители за металска пракса	3

12. Училиште со практична обука пољоделци — трактористи

1. агрономи	2
2. учители трактористи за пракса	2
3. земјоделски техничари по сточарство	1

Г) ВОСПИТАЧИ ВО УЧЕНИЧКИТЕ ДОМОВИ ПРИ:

1. Учителска школа — Штип

1. воспитачи	4
--------------	---

2. Училиште за медицински сестри — Штип

1. воспитачки	2
---------------	---

3. Текстилни училишта — Штип

1. воспитачи	2
--------------	---

4. Економско училиште — Кочани

1. воспитач	1
2. воспитачка	1

5. Земјоделско училиште — Струмица

1. воспитач	1
-------------	---

6. Трговско училиште со практична обука — Струмица

1. воспитачи	2
2. воспитачка	1

7. Рударско училиште со практична обука — Пробиштип

1. воспитачи	3
--------------	---

8. Училиште со практична обука за пољоделци трактористи — Св. Николе

1. воспитачи	2
--------------	---

Услови:

Во училиштата предност имаат професори со повеќегодишна практика и положен стручен испит.

За учители по пракса и стручните предмети доаѓаат во предвид и средности со соодветна стручна спрема и 5 години практика.

Обезбедени станови: Берово — за сите економисти

Штип — за стручните наставници по текстилни предмети.

Св. Николе — управител на ученички дом.

Професорите и наставниците во индустриско рударското училиште во Пробиштип имаат посебен додаток за работа под специјални услови.

Д) СТОПАНСКИ УЧИЛИШТА**1. Штип**

1. наставник по историја и географија 1
2. наставник (стручен учител) по фискултура 1

2. Св. Николе

1. наставник по математика и физика 1
2. стручен учител машински смер 1
3. стручен учител дрвопреработувачки смер 1
4. стручен учител текстилен смер 1

3. Струмица

1. наставник по физика со технологија 1
2. наставник по историја и географија 1
3. наставник по металска технологија 1

4. Кочани

1. наставник по историја и географија 1
2. наставник по физика и математика 1

Е) ОСНОВНИ УЧИЛИШТА — ПРЕДМЕТНА НАСТАВА — ШТИПСКА ОПШТИНА**1. Основно училиште „Ванчо Прке“ — Штип**

1. наставник по српски јазик 1
2. наставници по француски јазик 2
3. наставник по цртање 1
4. наставник по историја 1
5. наставник по математика 1
6. наставник (стручен учител) по фискултура 1
7. управител на училиштето — професор или наставник 1

2. Основно училиште — „Димитар Влахов“ — Штип

- наставник по немски јазик 1
- наставник по македонски јазик 1
- наставник по историја 1

3. Основно училиште „Моша Пијаде“ — Штип

1. наставник по македонски јазик 1
2. наставник по француски јазик 1
3. наставник по историја 1
4. наставници по математика и физика 2

4. Основно училиште с. Карбинци

1. управител на училиштето 1
2. наставници по македонски јазик 2
3. наставници по математика 2

4. наставници по географија и историја 2
5. наставник по биологија и хемија 1
6. наставник (струч. учител) по музика 1
7. наставник (струч. учител) по фискултура 1

5. Основно училиште с. Крупиште

1. наставник по географија и историја 1
2. наставник по српски и француски јазик 1
3. наставник по македонски јазик 1
4. наставник по музика 1
5. наставник по биологија и хемија 1
6. наставник (стручен учител) по фискултура 1
7. наставници по математика и физика 2

6. Основно училиште — с. Три Чешми

1. управител во училиштето 1
2. наставник по историја и географија 1
3. наставник по математика и физика 1
4. наставник по музика 1
5. наставник по фискултура 1
6. наставник по земјоделие 1

7. Основно училиште с. Лесковица

1. управител на училиштето 1
2. наставник по математика и физика 1
3. наставник по македонски и српски јазик 1
4. наставник по биологија и хемија 1

8. Основно училиште с. Драгоево

1. наставник по географија и историја 1
2. наставник по француски јазик 1

9. Основно музичко училиште — Штип

1. управител со музичка академија или сред. муз. учил. и 5 год. практика 1
2. наставници по виолина 2
3. наставник по клавијир 1
4. наставник по флејта 1
5. наставник по солфеж 1

СТРУМИЧКА ОПШТИНА**1. Основно училиште „Сандо Масев“ — Струмица**

1. наставник по македонски јазик 1
2. наставник по историја 1

2. Основно училиште „Маршал Тито“ — Струмица

1. управител со филозоф. факул. или ВПШ 1
2. наставник по фискултура 1

3. Основно училиште „Моша Пијаде“ — Струмица

1. наставник по музика 1

4. Основно музичко училиште — Струмица

1. наставник по виолина 1
2. наставник по клавијир 1

КОЧАНСКА ОПШТИНА**1. Основно училиште „Раде Кратовче“ — Кочани**

1. наставник по француски јазик 1
2. наставник по српски јазик 1

2. Основно училиште „Моша Пијаде“ — Кочани

1. наставник по француски јазик 1
2. наставник по фискултура 1
3. наставник по математика 1

3. Основно училиште с. Оризари

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. наставник по француски јазик | 1 |
| 2. наставник по фискултура | 1 |

4. Основно училиште с. Зрновци

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. наставник по математика | 1 |
| 1. наставник по цртање | 1 |

5. Основно музичко училиште — Кочани

- | | |
|--|---|
| 1. наставник (стручен учител) по теоретска настава | 1 |
| 2. наставник (стручен учител) по виолина | 1 |
| 3. наставник (стручен учител) по труба и хорни | 1 |
| 4. наставник (стручен учител) по виолончело | 1 |

ОПШТИНА БЕРОВО**1. Основно училиште Берово**

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. наставник по историја и географија | 1 |
| 2. наставник по математика и физика | 1 |
| 3. наставник по цртање | 1 |
| 4. наставник по француски јазик | 1 |

2. Основно училиште с. Будинарци

- | | |
|---|---|
| 1. наставник по македонски и српски јазик | 1 |
| 2. наставник по историја и географија | 1 |
| 3. наставник по француски јазик | 1 |
| 4. наставник по фискултура | 1 |

3. Основно училиште с. Русиново

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. наставник по математика и физика | 1 |
|-------------------------------------|---|

ОПШТИНА ПЕХЧЕВО**1. Основно училиште — Пехчево**

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. наставник по македонски јазик | 1 |
| 2. наставник по српски јазик | 1 |
| 3. наставник по француски јазик | 1 |
| 4. наставник по математика | 1 |
| 5. наставник по музика | 1 |
| 6. наставник по цртање | 1 |
| 7. наставник по фискултура | 1 |

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО**1. Основно училиште — Делчево**

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. наставници по македонски јазик | 2 |
| 2. наставник по српски јазик | 1 |
| 3. наставници по француски јазик | 2 |
| 4. наставник по географија | 1 |
| 5. наставник по математика | 1 |
| 6. наставник по физика | 1 |
| 7. наставник по биологија | 1 |
| 8. наставник по цртање | 1 |

2. Основно училиште с. Драмче

- | | |
|--|---|
| 1. наставник по македонски јазик | 1 |
| 2. наставник по француски и српски јазик | 1 |
| 3. наставник по математика и физика | 1 |
| 4. наставник по историја и географија | 1 |

3. Основно училиште с. Каменица

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. наставник по македонски јазик | 1 |
| 2. наставник по француски јазик | 1 |
| 3. наставник по математика и физика | 1 |
| 4. наставник по историја и географија | 1 |

4. Основно училиште с. Тработивиште

- | | |
|--|---|
| 1. наставник по македонски, српски и француски јазик | 1 |
| 2. наставник по математика и физика | 1 |
| 3. наставник по историја и географија | 1 |
| 4. наставник по биологија | 1 |
| 5. наставник по музика | 1 |

ОПШТИНА ВИНИЦА**1. Основно училиште Винаца**

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. наставник по биологија и физика | 1 |
| 2. наставник по француски јазик | 1 |
| 3. наставник по музика | 1 |

2. Основно училиште с. Блатец

- | | |
|------------------------|---|
| 1. наставник по музика | 1 |
|------------------------|---|

3. Основно училиште с. Калиманци II

- | | |
|--|---|
| 1. наставник по македонски, српски и француски јазик | 1 |
| 2. наставник по математика и биологија | 1 |

ОПШТИНА ОБЛЕШЕВО**1. Основно училиште с. Соколарци**

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. наставник по математика и физика | 1 |
| 2. наставник по српски јазик | 1 |
| 3. наставник по музика | 1 |
| 4. наставник по фискултура | 1 |

2. Основно училиште — Облешево

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. наставник по историја и географија | 1 |
| 2. наставник по српски јазик | 1 |
| 3. наставник по музика | 1 |
| 4. наставник по фискултура | 1 |

ОПШТИНА ПРОБИШТИП**1. Основно училиште — Пробиштип**

- | | |
|--|---|
| 1. наставници по математика и физика | 2 |
| 2. наставници по историја и географија | 2 |
| 3. наставник по француски јазик | 1 |
| 4. наставник по биологија и хемија | 1 |
| 5. наставник по музика | 1 |
| 6. наставник по фискултура | 1 |

2. Основно училиште с. Злетово

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. наставник по македонски јазик | 1 |
| 2. наставник по математика и физика | 1 |
| 3. наставник по биологија | 1 |
| 4. наставник по француски јазик | 1 |
| 5. наставник по музика и цртање | 1 |
| 6. наставник по фискултура | 1 |

3. Основно училиште с. Троло

- | | |
|---|---|
| 1. наставник по македонски и српски јазик | 1 |
| 2. наставник по француски јазик | 1 |
| 3. наставник по математика и физика | 1 |
| 4. наставник по биологија и хемија | 1 |
| 5. наставник по историја и географија | 1 |

ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ**1. Основно училиште Свети Николе**

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. наставник по српски јазик | 1 |
|------------------------------|---|

- 2. наставник по француски јазик 1
- 3. наставник по географија 1
- 4. наставник по историја 1
- 5. наставник по математика и физика 1
- 6. наставник по музика 1
- 7. наставник по фискултура 1

2. Основно училиште с. Немањаци

- 1. управител на училиштето 1
- 2. наставник по македонски јазик 1
- 3. наставник по српски јазик 1
- 4. наставник по француски јазик 1
- 5. наставник по историја 1
- 6. наставник по географија 1
- 7. наставник по биологија 1
- 8. наставник по музика 1
- 9. наставник по цртање 1
- 10. наставник по фискултура 1
- 11. наставник по земјоделие и домаќинство 1
- 12. наставници по математика и физика 2

3. Основно училиште с. Горубинци

- 1. наставник по српски јазик 1
- 2. наставник по француски јазик 1
- 3. наставник по историја 1
- 4. наставник по географија 1
- 5. наставник по цртање 1

4. Основно училиште с. Ерцелија

- 1. наставник по македонски и српски јазик 1
- 2. наставник по француски јазик 1
- 3. наставник по математика и физика 1
- 4. наставник по историја 1
- 5. наставник по музика 1
- 6. наставник по цртање 1

5. Основно училиште с. Павлешенци

- 1. Управител на училиштето 1
- 2. наставник по историја и географија 1
- 3. наставник по математика 1
- 4. наставник по француски јазик 1

ОПШТИНА РАДОВИШ**1. Основно училиште — Радовиш**

- 1. наставник по математика 1
- 2. наставник по зоологија 1
- 3. наставник по француски јазик 1
- 4. наставник по ботаника 1
- 5. наставник по фискултура 1

2. Основно училиште с. Иџево

- 1. наставник по математика 1

3. Основно училиште с. Конче

- 1. наставник по македонски јазик 1
- 2. наставник по математика 1
- 3. наставник по историја 1
- 4. наставник по биологија 1

4. Основно училиште с. Подареш

- 1. наставник по француски јазик 1
- 2. наставник по историја 1
- 3. наставник по биологија 1

ОПШТИНА ВАСИЛЕВО**1. Основно училиште с. Вељуса**

- 1. управител на училиштето 1
- 2. наставник по македонски јазик 1
- 3. наставник по српски и француски јазик 1
- 4. наставник по фискултура 1

2. Основно училиште с. Василево

- 1. управител на училиштето 1
- 2. наставник по македонски јазик 1
- 3. наставник по математика 1
- 4. наставник по биологија 1
- 5. наставник по историја и географија 1
- 6. наставник по туѓи јазици 1
- 7. наставник по цртање 1

3. Основно училиште с. Просениково

- 1. управител на училиштето 1
- 2. наставник по македонски јазик 1
- 3. наставник по математика 1
- 4. наставник по историја и географија 1
- 5. наставник по туѓи јазици 1
- 6. наставник по музика и цртање 1
- 7. наставник по фискултура 1

ОПШТИНА БОСИЛОВО**1. Основно училиште с. Босилово**

- 1. наставници по географија и историја 2
- 2. наставници по математика и физика 2
- 3. наставник по француски јазик 1
- 4. наставник по цртање 1
- 5. наставник по музика 1
- 6. наставник по општо техн. воспитание 1

2. Основно училиште с. Муртино

- 1. наставници по историја и географија 2
- 2. наставници по математика и физика 2
- 3. наставник по француски јазик 1
- 4. наставник по музика 1
- 5. наставник по цртање 1
- 6. наставник по општо техн. воспитание 1

3. Основно училиште с. Иловица

- 1. наставници по историја и географија 2
- 2. наставници по математика 2
- 3. наставник по француски јазик 1
- 4. наставник по цртање 1
- 5. наставник по музика 1
- 6. наставник по техничко воспитание 1

ОПШТИНА НОВО СЕЛО**1. Основно училиште Ново Село**

- 1. Управител на училиштето 1
- 2. наставник по македонски јазик 1
- 3. наставник по француски јазик 1
- 4. наставник по математика и физика 1
- 5. наставник по биологија 1
- 6. наставник по цртање 1
- 7. наставник по музика 1
- 8. наставник по фискултура 1

2. Основно училиште с. Колешино

- 1. наставник по историја и географија 1

2. наставник по француски јазик	1
3. наставник по математика	1
4. наставник по цртање	1
5. наставник по музика	1
6. наставник по фискултура	1

Услови:

На наставниците во селата им припаѓа бесплатен стан и огрев, во колку ги исполнуваат условите по Одлуката за бесплатен стан и огрев.

На наставничкиот персонал за стручно-теоретските и практичните предмети им следува одделен додаток.

Заинтересираните кандидати треба да се јавуваат до школските одбори. Можат да се поднесуваат молби и до повеќе школски одбори само во секоја молба кандидатот е должен да наведе во која школа најповеќе би сакал да биде примен.

Кон молбата треба да бидат приложени:

1. Податоци — движењето во службата и документи со кои се потврдуваат разлозите поради кое се бара примањето на служба;

2. Документи за школски, односно стручните квалификации;

3. Препис од оценките карактеристиките за работа во последните 3 години, во колку не се бара прво назначување;

4. Сите документи предвидени во чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Во молбата треба да биде наведена точната адреса на борањето на кандидатот во времето од 15 до 25 јуни 1959 година.

Рокот за пријавување на конкурсот е 31 мај 1959 година.

Секретаријат за просвета и култура
на Народниот одбор на Штипска околија

Врз основа на член 244 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 53/57 год.), Советот за просвета и култура на Народниот одбор на Тетовска околија

распишува

РЕДОВЕН КОНКУРС

за пополнување на слободните места во средните, средни стручни училишта и основни училишта на подрачјето на Тетовска околија за учебната 1959/60 година

1. Гимназија „Кирил Пејчиновиќ — Тетово

— професор по германски и латински јазик	1
— професор по математика	1
— професор по физика	1
— професор по македонски јазик	1

УСЛОВИ: Кандидатите треба да имаат висока стручна спрема и положен стручен испит.

2. Економски техникум „Чедо Филиповски“ — Гостивар

— професор по македонски јазик, со завршен филозофски факултет	2
--	---

— професор по француски јазик, завршен филозофски факултет	1
— професор по општа математика, со завршен природно-математички факултет	1
— професор по етнологија, со завршен технолошки или природно-математички факултет — група хемија	1
— економисти за предметите: стопанска математика и книговодство, со завршен економски факултет	3

3. Земјоделско училиште — Тетово

— професор агроном, за поделство, со најмалку 5 години практика	1
— професор или наставник по историја и географија, со завршен филозофски или ВПШ	1
— наставник по хемија и биологија, со завршена ВПШ	1
— наставник по предвојничка обука и фискултура, со СФШ	1

4. Основно училиште „Маршал Тито“ — Тетово

(Настава на македонски јазик)

— наставник по македонски јазик	1
— наставник по српско-хрватски јазик	1
— наставник по историја	1
— наставник по географија	1
— наставници по математика	2
— наставник по музика	1
— наставник по цртање	1

5. Основно училиште „Лирија“ — Тетово

(Настава на македонски јазик)

— наставници по македонски јазик	3
— наставник по математика	1
— наставник по географија	1
— наставник по биологија	1

(Настава на шиптарски јазик)

— наставник по француски јазик	1
— наставник по историја	1
— наставник по биологија	1
— наставник по математика	1
— наставници по шиптарски јазик	2
— наставник по музика	1
— наставник по цртање	1

6. Основно училиште „Андреја Савески“ — Тетово

(Настава на македонски јазик)

— наставници по македонски јазик	3
— наставник по српско-хрватски јазик	1
— наставник по француски јазик	1
— наставник по математика	1
— наставник по музика	1

(Настава на шиптарски јазик)

— наставник по француски јазик	1
— наставник по биологија	1
— наставник по математика	1
— наставник по шиптарски јазик	1

7. Основно училиште „Братство-единство“ — Тетово

(Настава на македонски јазик)

— наставници по македонски јазик	2
— наставник по српско-хрватски јазик	1
— наставник по француски јазик	1
— наставник по историја	1

- наставник по математика 1
- (Настава на шиптарски јазик)
- наставник по шиптарски јазик 1
- наставник по француски јазик 1
- наставник по географија 1
- наставник по биологија 1
- наставник по математика 2

8. Основно училиште „Истигбал“ — Тетово

(Настава на турски јазик)

- наставник по македонски јазик 1
- наставник по француски јазик 1
- наставник по турски јазик 1
- наставник по историја 1
- наставник по биологија 1
- наставник по математика 1
- наставник по музика 1

9. Специјално текстилно училиште — Тетово

- наставник по македонски јазик 1
- наставник по математика и хемија 2
- наставник по практична обука — ткаач со положен стручен испит за висококвалификуван работник 1
- наставник по практична обука — предач, со положен стручен испит за висококвалификуван работник 1
- наставник по практична обука — бојација, или апретер со положен стручен испит за висококвалификуван работник 1
- стручни наставници со завршена техн. текст. школа 3

10. Училиште за ученици во стопанство — Тетово

- наставник по македонски јазик 1
- наставник по математика и физика 2
- наставник по историја 1

УСЛОВИ: за наставниците завршена ВПШ или учители со завршено учителско образование, положен стручен испит и 7 години да предавале во вишите одделенија на осмолетки.

11. Основно училиште „Моша Пијаде“ — Гостивар

(Настава на македонски јазик)

- настава по македонски јазик 1
- (Настава на шиптарски јазик)
- наставник по биологија, со завршена ВПШ или учител со положен стручен испит и да предавал биологија повеќе од 5 години 1

12. Основно училиште „Петре Јовановски“ — Гостивар

(Настава на македонски јазик)

- наставник по математика — физика 1
- (Настава на турски јазик)
- наставник по француски јазик, со завршена ВПШ или учител со пракса од 5 години и да предавал француски 1
- наставник по турски јазик, со завршена ВПШ или учител, со пракса 1
- наставник по математика — физика 1

13. Основно училиште „Прпарими“ — с. Чегране

(Настава на шиптарски јазик)

- наставник по македонски јазик, или учител со 5 години пракса — македонец 1

- наставник по француски јазик, или учител што предавал француски јазик повеќе од 3 години 1
- наставник по биологија и хемија 1
- наставник по математика 1

14. Основно училиште „Вардар“ — Вруток

(Настава на македонски јазик)

- наставник по македонски јазик 1
- наставник по математика — физика 1

15. Училиште за ученици во стопанство — Гостивар

- Раководител, со завршена ВПШ или учител со положен стручен испит и практика од 5 години 1
- наставник по математика 1

16. Основно училиште Теарце

(Настава на македонски јазик)

- наставник по математика 1
- наставник по француски јазик 1
- наставник по историја 1
- наставник по македонски јазик 1
- (Настава на шиптарски јазик)
- наставник по математика 1

17. Основно училиште с. Јанчиште

(Настава на македонски јазик)

- наставник по српски јазик 1
- наставник по француски јазик 1
- наставник по математика 1
- наставник по пеење 1
- наставник по физичко воспитување 1

18. Основно училиште с. Вратница

(Настава на македонски јазик)

- наставник по српски јазик 1
- наставник по историја 1
- наставник по цртање 1
- наставник по физичко воспитување 1
- наставник по пеење 1

УСЛОВИ: За наставниците завршен филозофски факултет или ВПШ по соодветни предмети, или средна стручна спрема со повеќе од 3 години практика. За наставниците по физичко воспитување завршена средна фискултурна школа

19. Основно училиште с. Врпчиште

(Настава на македонски јазик)

- наставник по фискултура со познавање на јазиците шиптарски и турски, со ВПШ 1
- (Настава на шиптарски јазик)
- наставник по шиптарски јазик 1
- наставник по математика 1
- наставник по француски јазик 1
- наставник по биолошко-хемиска група 1
- (Наставник на турски јазик)
- наставник по турски јазик 1
- наставник по историја и географија 1
- наставник по физика и математика 1
- наставник по биолошко-хемиска група 1
- директор на Основното училиште Врпчиште, со завршена ВПШ, 10 год. прак-

тика, со знаење на јазиците македонски, шиптарски и турски 1

УСЛОВИ: Наставниците да имаат завршена ВПШ.

20. Основно училиште — Маврови Анови

— наставник по историја и географија 1
Со завршена ВПШ или учителска школа.

21. Основно училиште с. Боговиње

(Настава на шиптарски јазик)

— наставник по македонски јазик 1
— наставник по француски јазик 1
— наставник по физика и хемија 1
— наставник по географија 1
— наставник по математика 1

22. Основно училиште — Челопек

— наставник по шиптарски јазик 1
— наставник по француски јазик 1
— наставник по физика и хемија 1
— наставник по фискултура 1

УСЛОВИ: за наставниците завршена ВПШ или учител со најмалку 3 год. практика и познавање на македонскиот и шиптарскиот јазик.

23. Основно училиште с. Желино

(Настава на шиптарски јазик)

— наставник по македонски јазик 1
— наставник по математика 1
— наставник по географија 1
— наставник по историја 1
— наставник по биологија 1
— наставник по хемија 1
— наставник по цртање 1
— наставник по политехничко образование 1
— наставник по земјоделие 1

УСЛОВИ: за наставниците завршена ВПШ, освен за наставниците по земјоделие, земјоделско училиште.

ОПШТИ УСЛОВИ

На наставничкиот персонал по стручно-теоретските и практичните предмети им следува одделен додаток.

Заинтересираните кандидати треба да се јавуваат до школските одбори. Во молбата кандидатот е должен да наведе во која школа најповеќе сака да биде примен, бидејќи може и до повеќе школски одбори да поднесе молба.

Кон молбата треба да бидат приложени:

1) податоци за движење во службата и документи со кои се потврдуваат разлозите поради што се бара примане во служба,

2) документ за школски, односно стручни квалификации,

3) преглис од оценките-карактеристиките за работа во последните 3 години во колку не бара прво назначување,

4) сите документи предвидени во чл. 31 од ЗЈС.

Во молбата треба да биде наведена точната адреса на борањето на кандидатот во времето од 15—25 јуни 1959 година.

Рокот за пријавување е 31 мај 1959 година.

Привременој совет на Заводот за рибарство на НРМ врз основа на чл. 27 и 105 од Законот за организацијата на научната работа, распишува

КОНКУРС

за преизбор на работни места за звањата: виши научен соработник, научен соработник, асистент, виши стручен соработник и стручен соработник во следните отсеци:

Рибарски отсек — три работни места

Хидробиолошки отсек — две работни места и

Хидрохемиски отсек — едно работно место.

Преизборот ќе се врши согласно со Законот за организацијата на научната работа чл. 55, 56 и 103.

Пријавите за конкурсот со потребните документи по Законот за јавните службеници, кратка биографија и список на научни и стручни трудови, се доставуваат до Заводот за рибарство — Скопје до 31 октомври 1959 година. Доколку работните места не се пополнат до овој рок, конкурсот продолжува до крајот на 1959 година. (1160)

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС

За еден редовен професор за предметот Педологија на Земјоделскиот оддел.

Рок за пријавување е еден месец по објавувањето на конкурсот.

Пријавите да се доставуваат до Деканатот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје.

Кон пријавата кандидатот треба да приложи диплома и документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници. Кандидатите државни службеници поднесуваат извод од службеничкиот лист. Покрај пријавата треба да се достави кратка биографија со податоци за досегашната работа и службовањето на кандидатот, список на научните и стручните трудови и по еден примерок од самите трудови.

Кандидатите треба да имаат докторат или примен хабилитационен труд. (1159)

Советот на Вишата педагошка школа во Скопје во смисла на чл. 33 од Законот за ВПШ, распишува

КОНКУРС

за наставници по следните предмети:

1. За 2 наставника (предавач на ВПШ или професор на ВПШ) за предметот: англиски јазик и литература;

2. За 1 наставник (предавач на ВПШ или професор на ВПШ) за предметот: физика;

3. За 1 лаборант по предметот физика; и

4. За раководител на техничка работилница при ВПШ.

За звањето професор на ВПШ кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови: факултетска или рамна со неа спрема, најмалку десет години успешна работа во структурата, самостојни стручни работи и способност за наставничка работа. За звањето предавач на ВПШ кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови: факултетска или рамна со неа спрема, најмалку пет години успешна работа во структурата и способност за наставничка работа.

За звањето лаборант кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови: завршено средно техничко училиште — електро-машински отсек и најмалку 3 години практика.

За работното место: раководител на техничката работилница кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови: завршено средно техничко училиште — електро-машински отсек или завршено училиште со практична обука — метален или електро смер или завршена виша стручна педагошка школа и најмалку 3 години практика.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат: диплома за високо, односно средно образование, биографија, список на објавените стручни работи или самите работи, извод од службеничкиот лист и согласност на органот односно установата во која работи дека може да конкурира.

Пријавите се поднесуваат во секретаријатот на Школата до 20 јуни оваа година. (1091)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ШУМАРСКИОТ ИНСТИТУТ НА НРМ — СКОПЈЕ

ул. Фридрих Енгелс бр. 2

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место:

УПРАВИТЕЛ на Експерименталната станица — Битола.

Услови: завршен шумарски факултет, регулирана војна обврска и потребна практика во структурата.

Основна плата по Законот за јавните службеници, а полагајна по решението на Извршниот совет на НР Македонија.

Молбите се документи по член 31 од Законот за јавните службеници ќе се примаат во Шумарскиот институтот на НРМ, во срок од 15 дена по објавување на конкурсот. (1182)

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-IX-1958 год. под рег. бр. 6/56, свеска II е запишано следното: Поради оформување во претпријатие фирмата на Трговскиот дуќан „Никола Тесла“ — Прилеп се менува и отсега ќе гласи: Трговско претпријатие „Радио-електро центар“ — Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 329/58. (1272)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17-IX-1958 год. под рег. бр. 6/56, свеска II е запишано конституирањето на Трговското претпријатие „Радио-електро центар“ — Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 336/58. (1273)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 8-IX-1958 год. под рег. бр. 1/56, свеска II е запишано следното: Се овластува лицето Зуламоски Стеван покрај досега овластените лица Ице Ристески и Коста Крстески да ја потпишува Специјализираната задруга за унапредување на тутунопроизводството „Напредок“ — Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 326/58. (1274)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17-IX-1958 год. под рег. бр. 2/55, свеска II е запишано следното: Трговското претпријатие „Црници“ — Прилеп својата стопанска дејност: продажба на месо, преработки од месо и жива стока, отсега ќе ја врши на мало и големо.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 335/58. (1275)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 165 на страна 443 е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Градежното претпријатие „Гранит“ — Скопје и тоа: Саве Гацовски, директор, и Андоновски Стефан, шеф на книговодството, претпријатието ќе го потпишуваат Кочо Китановски, инженер, Димитар Теохаров, главен инженер, и Тодор Димитровски, шеф на комерцијалното одделение.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 709/58. (1323)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 467 на страна 1300 е запишано следното: Стојковски Милан, досегашен шеф на сметководството на Индустриската кланица со ладилник — Скопје, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на стопанско-сметководниот сектор на Индустриската кланица со ладилник — Скопје е назначена Трајкова Иван Јованка, која кланицата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во граѓаните на овластувањето со старите потписници: Кардалов Димитар, шеф на погонското книговодство, Панче Кондов, директор, Киро Тренчев, Димитар Димитров и Стево Дракуловски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 732/58. (1324)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните

под рег. бр. 311 на страна 813 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претпријатието — трговски дуќан за индустриски стоки „Ревџа“ — Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 92 од 12-IX-1958 год. е припоено кон новоформираното Трговско претпријатие за промет со текстил, галантерија и конфекција „Ревџа“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 727/58. (1325)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 152, на страна 413 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претпријатието — трговски дуќан за индустриски стоки „Текстил“ — Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 92 од 12-IX-1958 год. е припоено кон новоформираното Трговско претпријатие за промет со текстил, галантерија и конфекција „Ревџа“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 728/58. (1326)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 147 на страна 397 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претпријатието — трговски дуќан за индустриски стоки „Нов ден“ — Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 92 од 12-IX-1958 год. е припоено кон Трговското претпријатие за промет со текстил, галантерија и конфекција „Ревџа“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 727/58. (1327)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 46 на страна 133 е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Претпријатието „Градинар“ увоз-извоз — Скопје за потписник се определува и шефот на книговодството Марковски Спасе, кој е примен преку конкурс.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 700/58. (1328)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 54 на страна 157 е запишано следното: Досегашните потписници на Железничкото транспортно претпријатие во Скопје Унковски Костадин, в. д. директор, и Тоневски Борис, шеф на финансовиот одсек, се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За потписници на претпријатието, покрај досегашните инж. Никола Тозија, началник на експлоатационото одделение, Трајко Николовски, началник на финансовото одделение, Тодор Ордановски, референт за финансирање на инвестициите, се назначуваат и следните лица: Милко М. Карадинчевски, началник на сообраќајно-комерцијалното

одделение, и инженерот Градимир Т. Поповиќ, шеф на одсекот за книговодство.

Досегашниот началник на експлоатационото одделение инженерот Никола Тозија се разрешува од таа должност и се назначува за директор на претпријатието, согласно со решението на Извршниот совет на НРМ — Скопје, бр. 19—804/1 од 29-III-1958.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 655/58. (1329)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 62 на страна 177 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Самостојниот трговски дуќан за промет со текстил и мануфактурни стоки на мало „Партизанка“ — Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 91 од 12-IX-1958 год. е припоено кон новоформираното Трговско претпријатие за промет со текстил и галантерија на мало „Партизанка“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 736/58. (1330)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 344 на страна 911 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претпријатието-дуќан за индустриски стоки „Велур“ — Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 91 од 12-IX-1958 год. е припоено кон новоформираното Трговско претпријатие за промет со текстил и галантерија на мало „Партизанка“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 735/58. (1331)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 87 на страна 251 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 4593 од 4-VI-1958 год. дејноста на Бирото за организација и унапредување на трговијата и угостителството на НРМ — Скопје во иднина е: укажување стручна помош на стопанските организации и претпријатијата во областа на трговијата и угостителството, а со цел за унапредување на нивната организација и пословање. Оваа помош воглавно треба да се состои од следното:

а) укажување помош во правилното раководење, во организацијата и техниката на општото, комерцијалното и стопанско-сметководното пословање по пат на усмени и писмени упатства и тумачења на законските прописи и расписи на државните органи;

б) укажување помош по пат на водење, средување и ревизија на целокупното пословање на претпријатијата, ажурирање и средување на книговодството, составување на анализи и завршни сметки;

в) организирање и одржување разни стручни предавања, семинари и консултативни состаноци од областа на организацијата и пословањето на трговската и угостителската мрежа, за службениците на стопанските организации и претпријатијата;

г) давање на стопанските организации и претпријатијата преку правната служба правни совети во врска со нивното послување;

д) уредување пословните простории на стопанските организации и претпријатијата, изработување на проекти и скици за уредување на продавниците, магацините и останатите пословни простории;

е) за полесно спроведување на горе поброените задачи Бирото може да издава свои повремени списанија, билтени, циркулари, рекламни афиши, пословни книги, обрасци и слично.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 737/58. (1332)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 160 на страна 412 е запишано следното: Методи Демниески, досегашен директор на Фабриката за масло „Велес“ — Титов Велес, е разрешен од должност и од 1-VIII-1958 год. му престанува правото за потпишување.

Согласно со решението на Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 4926/1 од 28-VII-1958 г. за директор на Фабриката е назначен Андон Начаров, кој Фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 702/58. (1334)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 3 на страна 5 е запишано следното: Согласно со записникот од одржаното годишно собрание на Земјоделската задруга „Козјак“, с. Ореше — Титоввелешко, од 6-IX-1958 год. стариот управен одбор на задругата е разрешен од должност. За членови на новиот управен одбор се избрани следните лица: Беле Стојанов Вељановски, Бранко Нацев Петковски, Веле Делов Ѓурчиновски, Борис Јованов Мирчевски, Борис Крстев Стојановски, Мито Дончев Ѓурчиновски и Ристе Миланов Игњатовски.

Исто така и досегашните членови — потписници на задругата и тоа: Андон Мицков Деловски, претседател, и Петрија Николовски, благајник, се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување. За нови потписници се избрани Борис К. Стојановски, претседател, и Негрија В. Николовски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 710/58. (1333)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 123 на страна 315 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 04—8536/1 од 11-IX-1958 год. дејноста на Трговското претпријатие со колонијални стоки „Деликатес“ — Тетово во иднина се проширува и со: а) парфимериски и козметички стоки; б) саати, бижутерија и драгоцени производи; в) боја за чевли, боја за текстил и хемиски прибор; и г) електрични материјали.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 713/58. (1335)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 321 на страна 627 е запишано следното: Досегашниот заменик директор на Угостителското претпријатие на мало „Шар Планина“ — Тетово е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За заменик директор на претпријатието е назначен Николовски Јован, кој со стариот потписник в. д. директорот Симо Божиновски, претпријатието ќе го потпишува во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 658/58. (1336)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 233, на страна 679 е запишано следното: Досегашните потписници на Столарското претпријатие „Бор“ — Тетово и тоа: Ристо Николовски, директор, и Васко Илиев Трифуновски, шеф на сметководството, се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

Со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 4110 од 18-IV-1958 год. за директор на претпријатието е назначен Никола Филиповски. За шеф на сметководството е назначен Хамза Бецет Хамзовски. Обајцата се овластени претпријатието да го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето заедно со Чедо Јефтовски, претседател на управниот одбор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 704/58. (1337)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 119 на страна 313 е запишано следното: Томе Андонов, досегашен директор на Кино претпријатието „Хром“ — Валандово, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

Со решението на Народниот одбор на општината Валандово бр. 2898 од 16-V-1958 год. за директор на Кино претпријатието „Хром“ — Валандово е назначен Никола Димитров Петров, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 733/58. (1339)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 123 на страна 349 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Трговскиот дуќан на мало „Последна мода“ — Крива Паланка, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Крива Паланка е припоен кон новоформираното Трговско претпријатие на мало „Победа“ — Крива Паланка.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 752/58. (1341)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 120 на страна 343 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-

Каните Трговскиот дуќан на мало „Метал“ — Крива Паланка, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Крива Паланка е припоен кон новоформираното Трговско претпријатие на мало „Победа“ — Крива Паланка

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 751/58. (1342)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 125 на страна 353 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Трговскиот дуќан на мало „Единство“ — Крива Паланка, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Крива Паланка е припоен кон новоформираното Трговско претпријатие на мало „Победа“ — Крива Паланка.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 750/58. (1343)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 199 на страна 589 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 05—14744 од 24-IX-1958 год. фирмата на Индустриската кланица во Куманово во иднина се менува и ќе гласи: Конзумна кланица — Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 739/58. (1344)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 38 на страна 101 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Трговскиот дуќан за текстил и галантерија „Партизанка“ — Куманово, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 15387/1 од 26-IX-1958 год. е припоен кон Трговското претпријатие „Текстилпромет“ — Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 766/58. (1345)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 54 на страна 139 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 15387/1 од 26-IX-1958 год. Трговскиот дуќан „Партизанка“ — Куманово се припојува кон Трговското претпријатие за текстил, галантерија, кожи, гума, парфимерија и др. на мало „Текстилпромет“ — Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 758/58. (1346)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 248 на страна 697 е запишано следното: Годор Чулев, досегашен директор на Градежното претпријатие „Кожув“ — Кавадарци, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на претпријатието е назначен инж. Миодраг Станковиќ, технички раководител на претпријатието, кој со стариот потписник Магда Ефремова, книговодител, ќе го потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 768/58. (1347)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 202 на страна 537 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претпријатието за промет со млеко и млечни производи „Шар“ — Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 11225 од 15-X-1958 год. е припоено кон Претпријатието за промет со млеко и млечни производи „Овче Поле“ — Скопје, сметано од 1-X-1958.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 755/58. (1348)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 185 на страна 491 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претпријатието-дуќан за млечни производи „Кораб“ — Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 11225 од 15-X-1958 год. е припоено кон Претпријатието за промет со млеко и млечни производи „Овче Поле“ — Скопје, сметано од 1-X-1958 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 753/58. (1349)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 230 на страна 609 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Млекарницата „Кожуф“ — Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 11225 од 15-X-1958 год. е припоена кон Претпријатието за промет со млеко и млечни производи „Овче Поле“ — Скопје, сметано од 1-X-1958 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 756/58. (1350)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 205 на страна 545 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 11225 од 15-X-1958 год. Претпријатието за промет со млеко и млечни производи „Кораб“ — Скопје и Претпријатието за промет со млеко и млечни производи „Шар“ — Скопје се припојуваат кон Претпријатието за промет со млеко и млечни производи „Овче Поле“ — Скопје, сметано од 1-X-1958 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 754/58. (1351)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 76 на страна 217 е запишано следното: Досегашните потписници на Новинско-издавачкото печатарско претпријатие „Нова Македонија“ — Скопје и тоа: Лазо Мојсов, Миодраг Стојановиќ и Горѓи Домазетовски се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување. Исто така му престанува правото за потпишување и на Асен

Тодоров, кој и понатака останува на работа во претпријатието.

За нови потписници на претпријатието се назначени следните лица: Трпе Димитар Јаковлевски, директор, Никола Кирков, пом. директор, и Михаил Јорданов Клиничев, шеф на сметководството, кои заедно со стариот потписник Драгиша Урдаревски, зам. директор, претпријатието ќе го потпишуваат во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 760/58. (1352)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 43 на страна 127 е запишано следното: Николовски Никола, досегашен директор на Претпријатието за туристичко-сообраќајни услуги и справки „Аутотурист“ — Скопје, е разрешен од должност, согласно со решението на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 49 од 14-X-1958 год. и му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на претпријатието со решението на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 10366 од 14-X-1958 год. е назначен Живко Георгиевски, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот потписник Гено Ганев Динев, шеф на сметководството.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 757/58. (1353)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 484, на страна 1354 е запишано следното: Киро Илиев Трпковски, досегашен раководител на Продавницата бр. 2 во Скопје (ул. „Белградска“ бр. 99) на Претпријатието за гумени производи „Вулкан“ — Ниш, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

Со решението бр. 4994 од 15-IX-1958 год. за раководител на продавницата е назначен Матиќ Драган, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 742/58. (1356)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 12 на страна 39 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 6385 од 16-IX-1958 год. дејноста на Претставништвото „Озеха“ — Скопје се менува и во иднина ќе гласи: а) давање на информации и рекламна дејност; и б) вршење на други слични стопански услуги и тоа:

1. снимање и изработка на рекламни и пропагандни филмови, диалозитиви за економска пропаганда, како и нивно прикажување по сите кинематографии;

2. снимање и изработка на фотографии за економска пропаганда;

3. преработка, издавање или давање во штампа на пословни дописи, етикети, амбалаж, пресликачи, пропагандни проспекти, каталози, календари, водичи, часописи и сл., како и сите останати средства

за економски публицитет на тржиштето, анализа на потрошувачка на стоката или мислење на потрошувачите на стоката, испитување ефикасностите на делувањето на пропагандните средства;

4. експетиза на тржиштето, начин на пакување и опомена на стоката, вредност на средствата за пропаганда и слично;

5. уредување на изложби, изведување на надворешни и внатрешни декорации и уредувања, изведба на разни објекти за надворешна реклама, неонски реклами и пропагандни приредби; и

6. застапување и организација на економска пропаганда и публицитет, инострани сајмови во нашата земја и наши во иностранство.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 717/58. (1354)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 534 на страна 1561 е запишано следното: Претпријатието во изградба на Електрохемскиот комбинат „Билјана“ — Скопје во иднина ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето и тоа:

1. Индивидуално

Досегашниот потписник в. д. директорот инженер Радомир Матиќ, и понатака, а во негово отсуство шефот на општиот сектор Димитар Чомовски.

2. Колективно

В. Д. директорот инженер Радомир Матиќ, а во негово отсуство шефот на општиот сектор Димитар Чомовски, како и шефот на стопанско-сметководниот сектор Димитар Трајков, по сите стопанско-финансиски работи.

Обврската е полноважна: под 1 со еден потпис, а под 2 со два потписа, согласно со решението на Народниот одбор на општината „Кисела Вода“ — Скопје бр. 04—10703 од 30-IX-1958 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 730/58. (1355)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 60 на страна 259 е запишано следното: Согласно со решението на Комитетот за надворешна трговија — Белград број 10967 од 26-V-1958 год. фирмата на Деловниот задружен сојуз за домашни ракотворби „Кооператива“ — Скопје се менува и ќе гласи: Задружен деловен сојуз за домашни ракотворби „Кооператива“ извоз-увоз — Скопје.

Согласно со горе цитираното решение дејноста на Сојузот се проширува и со трговија и увоз на артикли од структурите: 1) производи на домашната ракотворба и занаетлиството во целост; 2) галантериски артикли во целост; и 3) индустриски растенија — само позиција 292—03—10 — трска.

Исто така согласно со гореситираното решение се менува и називот на Комерцијалниот погон на Задружниот сојуз за домашни ракотворби „Кооператива“ — Скопје и во иднина ќе носи назив: Задружен деловен сојуз за домашни ракотворби — Комерцијален погон „Кооператива“ извоз-увоз — Скопје.

Досегашните потписници на Задружниот деловен сојуз за домашни ракотворби — Комерцијален

погон „Кооператива“ извоз-увоз — Скопје: Бужаревски Глигор и Донева Голубинка се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување. На нивни места се назначени за потписници: Ѓоре Пенев, шеф на сметководството, и Лазо Еленовски, кои заедно со старите потписници Иван Н. Марковски, в. д. директор, и Нестор Черепналковски, погонот ќе го потпишуваат.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 631/58. (1357)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 142 на страна 383 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 12510 од 18-IX-1958 год. фирмата на Претпријатието-дуќан за индустриски стоки „Градски магазин“ — Скопје се менува и во иднина ќе гласи: Трговско претпријатие на мало „Градски магазин“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 745/58. (1358)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 277 на страна 717 е запишано следното: Инж. Перо Нешовски, досегашен директор на Земјоделското стопанство „Рокомија“ — Скопје, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

Со решението на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 48 од 12-IX-1958 год. за директор на стопанството е назначен Илија Карев, кој заедно со стариот потписник Младен Божиновски, шеф на сметководството, ќе го потпишува во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 738/58. (1359)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 266 на страна 689 е запишано следното: Продавницата во Скопје на Претпријатието „29 ноември“ од Белград се преместува од ул. „Маршал Тито“ бр. 41 на истата улица на број 53, по решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 13151 од 25-IX-1958 год.

Исто така и досегашниот раководител на продавницата Љубомир Ивановски е разрешен од должност, а за раководител на продавницата е назначен Анчев Анче, кој не е овластен за потпишување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 729/58. (1360)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 154 на страна 405 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 04—7344/1 од 11-IX-1958 год. дејноста на Чевларската производителна задруга „Мишка“ — Тетово се проширува во иднина и со производство на шеврет и мешин.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 716/58. (1361)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 56, на страна 127 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 9844 од 11-IX-1958 год. Трговското претпријатие за огревни, градежни и железарски материјали „Дрвар“ — Тетово во иднина, покрај дејноста трговија на мало со огревен и градежен материјал, електрични производи, велосипеди и друго, може да врши и трговија на големо со сите артикли.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 712/58. (1362)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 1 на страна 1 е запишано следното: Јосип Зовко, досегашен заменик директор на Керамичната индустрија „Кик“ — Куманово, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

Со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 14106/1 од 26-IX-1958 год. за директор на Фабриката е назначен Живко Божиновски, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со Јордан Јосифовски, книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 769/58. (1368)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 250 на страна 657 е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Трговското претпријатие за мешани индустриски, прехранбени, деликатесни и книжарски стоки на мало „Снабдител“ — Ѓорче Петров и тоа: Никола Тунцовски, в. д. директор, и Митре Марковски, комерцијалист, претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето и книговодителот Ристовски Ристо.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 725/58. (1369)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 14 на страна 43 е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Претпријатието „Радиоцентар“ — Скопје Ристо Трпчевски со решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 17304 од 6-IX-1958 год. е назначен за директор на претпријатието. Како таков понатака ќе го потпишува претпријатието со старите потписници Калачевски Велко, шеф на сметководството, и Лазаревски Стево, референт по продажба, и новоназначените Симо Аврамовски, шеф стопанско-сметководниот сектор, назначен со конкурс, и Секуловски Тихомир, технички советник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 763/58. (1375)

**ОБЈАВУВАЊЕ БИЛАНСИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“**

Согласно член 5 и 52 од Уредбата за книговодство на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 27/55) и точка 62 од Упатството за извршување на Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1958 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 3/59), ги известуваме стопанските организации што се должни да го објават годишниот биланс за 1958 година (според образецот 13) во „Службен весник на НРМ“, се молат да се придржуваат во следното:

- 1) износите во образецот 13 да се искажуваат во илјади динари;
- 2) билансот да се потпише од лицата како што е предвидено по образецот 13, и името и презимето на потпишаните да биде читливо испишано;
- 3) покрај образецот 13 да се доставува и краток извод од извештајот за работата на стопанската организација во 1958 година (како што е предвидено во Уредбата);
- 4) во писмото да се напише на која стопанска гранка ѝ припаѓа претпријатието, како и улицата и бројот каде што се наоѓа седиштето.

На стопанските организации што не ќе се придржуваат до ова, билансите ќе им бидат враќани.

Билансот и изводот од извештајот се доставуваат за објавување во „Службен весник на НРМ“ во рок од 15 дена по добиената согласност на завршната сметка за 1958 г.

СОДРЖИНА

	Стр.
83. Правилник за работното време, неделниот одмор и одморот во дните на државни празници на домашните помошнички што живеат кај своите работодаатели — — —	265
84. Правилник за распоредување на домашните помошнички во категории — — —	265